



Обврски за крајните корисници на електрична и електронска опрема

Крајниот корисник е должен отпадната опрема од домаќинствата да ја собира, чува и да ја предаде на трговецот или на овластениот собирач, како издвоено собрана фракција на комунален отпад во собирен центар или во место за преземање чија работа ја обезбедува производителот.

Крајниот корисник е должен отпадната опрема пред да ја предаде, да ја собере или чува одвоено, така за да не се меша со друг вид отпад, да не се ситни или на друг начин уништува, или загадува со опасни или други супстанции, така што нејзината повторна употреба или рециклирање е оневозможено

Повеќе совети за вашите права како потрошувач, можете да се обратите до Организација на потрошувачите на Македонија, ОПМ – Скопје, тел. 02/ 3 179 592 или преку веб страната:
www.opm.org.mk;
e-mail: sovetuvanja@opm.org.mk

СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
НА ГРАД СКОПЈЕ СО СВОЈАТА ПРОГРАМА ЈА
ПОДРЖУВА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Град Скопје



СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА
НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
НА ГРАД СКОПЈЕ
Бул. Илинден бр. 82 - Скопје

ОПМ



Град Скопје

Град Скопје



СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА
НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Е-ОТПАД


ОТПАДНА
ЕЛЕКТРИЧНА
И ЕЛЕКТРОНСКА
ОПРЕМА

Е-ОТПАД

Отпадна електрична и електронска опрема

„Отпадна електрична и електронска опрема“ (е-отпад) е отпад од електрична и електронска опрема вклучувајќи ги сите составни делови, пот-склопови и потрошни делови и материјали кои се дел од производот во моментот на исфрлање.

“Електрична и електронска опрема” е опрема чија-што правилна работа зависи од електричната струја или електромагнетските полиња, како и опрема што е наменета за производство, пренос и мерење на тие струи или полиња и наменета е за употреба под напон кој не е поголем од 1.000 волти за наизменична струја и 1.500 волти за еднонасочна струја.



Во електрична и електронска опрема спаѓаат:

- големи и мали домашни апарати (телевизор, машина за перење, фрижидер, фен, тостер и др.);
- опрема за информатичка технологија и телекомуникација (компјутер, монитор, принтер, UPS, тастатура, глумче, мобилен телефон, полнач, батерии и др.);
- опрема за широка потрошувачка и забавна електроника (сите играчки кои користат електрична енергија или батерии);
- опрема за осветлување (штедливи и обични светилки);
- електрични и електронски апарати (дигитални апарати и камери, надворешни мемории и сл.);
- медицински апарати (мали прирачни уреди како мерач за притисок, топломер, како и поголема дигитална болничка опрема).

Електронскиот отпад во светски размери се натрупува со стапка од 40 милиони тони годишно. Е-отпадот се одложува со три пати поголема стапка од вообичаениот отпад. Во една депонија, електронскиот отпад е одговорен за 70% од токсичните хемикалии како олово, кадмиум и жива.

Е-отпадот содржи тешки метали, пластики и органски соединенија. Освен тоа, електрониката се прави од вредни ресурси, како скапоцени метали, пластика, стакло и други материјали – и сите имаат потреба од енергија за да се произведат. Кога опремата се исфрла, овие ресурси не можат да се повратат и се предизвикува дополнително загадување за производство на нови производи од непреработени сировини. Рециклирањето на овие материјали ќе помогне во заштитувањето на депониите и нашата животна средина.

Кога е-отпадот ќе се одложи на депонија, отровните супстанции можат да се издвојат од отпадот кој се распаѓа и да завршат во околината. Овие супстанции можат да се инфилтрираат во подземните води, да

ја загадат почвата и да навлезат во синџирот на исхраната. При контакт со овие токсини, постои ризик кај луѓето да се развијат здравствени проблеми, тоа вклучува респираторни, ендокрини и канцерогени заболувања, абнормалности во развојот, оштетувања на репродуктивниот, развојниот и нервниот систем.

Електронските компоненти и материјали се ресурси кои можат повторно да се користат или рециклираат. Со цел да се зачуваат природните ресурси и енергијата потребна за производство на нова електронска опрема од сировини, електронската опрема треба да се обнови, повторно да се користи и рециклира секогаш кога е тоа возможно.

